

Соопштение за медиуми  
Датум: 19.03.2014

## Нова романтична драма и нов крими-трилер од утре на репертоарот на Cineplexx

Францускиот режисер Кристоф Ганс ја снимил традиционалната бајка „Убавицата и сворот“ во манирот на големите холивудски спектакли. Филмот на Ганс во визуелен поглед, како и во однос на акционите сцени стои рамо до рамо со американската продукција. По големиот француски хит „Пактот со волците“ и добро прифатената американска екранизација на видео-играта „Silent Hill“, Ганс снимил универзална бајка за љубовта без оглед на разликите меѓу двајца кои се сакаат. Главните улоги во филмот ги толкуваат познатиот актер Винсент Касел и Леа Сејду.

Приказната се базира на најраната позната верзија на бајката од збирката на Гарбиел Сузан Вилнев „La Jeune Americaine et les Contes Marins“ (Младиот Американец и морската приказна) од 1740 година. Се работи за повеќеслојна бајка за деца и возрасни која зборува за моќта на соништата и конфликтот на љубовта и материјалните вредности поради што е особено актуелна и денес. Пред филмот на Ганс една од најзначајните екранизации на оваа приказна беше онаа на Кокто од 1946 г. Ганс се потруди да понуди нова верзија на тој филмски класик.

На прашањето зошто се одлучил за уште една екранизација на популарна бајка (од познатата адаптација во режија на Жан Кокто, до американски филмови и Дизнијеви цртани), режисерот вели дека сакал да покаже дека бајките не се американска работа, туку европска. „Ми беше важно да покажам дека бајките се дел од нашата ДНК. Снимав во Холивуд, но работам во Европа бидејќи мислам дека е важно европскиот филм да се обиде да ја задржи врската со културата на своите предци“, рече Ганс.

Во четврток ни пристига и крими-трилерот „Курир“. Главните улоги им припаднаа на Џон Кјузак, Ребека да Коста и Роберт де Ниро.

„Курир“ е напната крими-трилер приказна за Џек (Џон Кјузак), опасен човек со хронично лоша среќа но и со трошка човечност. Кога Драгна (Роберт де Ниро), легендарен шеф на мафијата, ќе го најми да заврши едноставна, но, необична работа, заплетот ќе се центрира околу очекуваното доаѓање на Драгна кој од непознати причини го повикува Џек на една оддалечена локација со голем број на сомнителни ликови. Во текот на оваа долга ноќ, исполнета со насилство, додека се чека пристигнувањето на Драгна, Џек ќе се запознае со Ривка (Ребека ДаКоста), исклучително убава жена чиј што живот ќе стане физички и емотивно заплеткан со Џек. Кога Драгна конечно ќе пристигне, ќе настанат неочекувани случки.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна [www.cineplexx.mk](http://www.cineplexx.mk) и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

## РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

### Убавицаата и Сверот (La belle et la bête)

работни денови: 15:30, 17:45, 20:00, 21:30

викенд: 13:15, 15:30, 17:45, 20:00, 21:30

### Курир (The bag man)

Секој ден: 19:00, 20:15, 21:15, 22:15

### Крадачка на книги (The book thief)

Секој ден: 17:00, 19:30

### Гранд хотел Будимпешта (Grand Budapest Hotel)

Секој ден: 18:45, 20:45, 22:45

### Амазонија 3D (Amazonia 3D)

работни денови: 16:15

викенд: 12:15, 14:15, 16:15

### Единствен преживеан (Lone Survivor)

Секој ден: 21:45

### Џек Рајан: Повик од сенка (Jack Ryan: Shadow recruit)

секој ден: 19:45

### Монтевидео, се гледаме! (Montevideo, vidimo se!)

секој ден: 18:15, 20:30, 22:00

### Чувари на наследството (The Monuments Men)

секој ден: 22:30

### Зимска приказна (Winter's Tale)

секој ден: 18:00

### Робокап (RoboCop)

секој ден: 19:15

### Волкот Од Волстрит (The Wolf Of Wall Street)

секој ден: 21:05

## АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

### Г-дин Пибоди и Шерман 3D (Mr. Peabody and Sherman 3D)

работни денови: 16:00, 16:45, 18:30

викенд: 12:00, 14:00, 16:00, 16:45, 18:30

### Слободни птици 3D (Free birds 3D)

работни денови: 16:30

викенд: 11:45, 13:45, 16:30

### Лего Филм 3D (The Lego Movie 3D)

работни денови: 15:15, 17:30

викенд: 11:00, 13:00, 15:15, 17:30

### Куќа на големиот магионичар 3D (The house of magic 3D)

работни денови: 15:00, 17:15

викенд: 11:30, 15:00, 17:15

\*Киното го задржува правото за промена на програмата.